



СЛУЖБА

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОД

1953
Sluzbeni vjesnik
Maced.

2

Sluzbe

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенско и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текуќа сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 1032-Т-220, за одделни издања 1032-Т-222 и за огласи 1032-Т-221.

Вторник, 13 јану

БЕЛГРАД

БРОЈ 2

ГОД. IX

дин., а за странство 1500.— динари. —
Редакција: Улица Кралевик'а Марка
бр. 9 — Телефони: Редакција 28-838,
Администрација 26-276, Продавно од-
деление 22-619, Тел. централа 28 010.

8.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување Владата на ФНРЈ за донесување уредби заради согласување односите во стопанството со новиот стопански систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ донесува

УРЕДБА

ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ВО 1953 ГОДИНА

1) Општи одредби

Член 1

За да се финансираат инвестициите во 1953 година се формираат во народните републики, околиите и градовите фондови за кредитирање на инвестициите.

Висината на средствата што влегуваат во фондот за кредитирање на инвестициите на народната република се утврдува со општествениот план на народната република.

Висината на средствата што влегуваат во фондовите за кредитирање на инвестициите на околијата и градот се утврдува со општествениот план на околијата односно градот.

Фондот за кредитирање на инвестициите на околијата и градот се формира од средствата што ќе престанат по извршувањето на нивните обврски од општествениот план на ФНРЈ односно на народната република.

Член 2

Од фондот за кредитирање на инвестициите на народната република се даваат кредити за основната инвестициона изградба утврдена со општествениот план на народната република, како и кредити за инвестициите што не претставуваат основна инвестициона изградба (чл. 15).

Од фондовите за кредитирање инвестициите на околијата и градот ит кредити на стопанските, задружниите организациии што имаат селителите на околијата односно градот што не претставуваат основна изградба по општествениот план.

Со општествениот план на народната република се утврдуваат средствата на фондот за кредитирање на инвестициите на народната република што е наменет за основните инвестиции, како и делот на средствата на тој фонд што е наменет за други инвестиции.

Член 4

Финансирањето на инвестициите на стопанските организации, освен задругите, се врши покрај кредитите од фондовите за кредитирање на инвестициите и од средствата на фондовите за самостојно располагање на стопанските организации.

Задругите и општествените организации вршат финансирање на инвестициите и од своите средства наменети за инвестиции.

Околиите, градовите, автономните единици, народните републики и федерацијата вршат финансирање на инвестициите од нестопански карактер од средствата наменети за тие инвестиции со нивните буџети и од фондот за кредитирање на инвестициите на народната република.

Член 5

Ако приходите од фондовите за кредитирање на инвестициите не можат да ги покријат текуштите расходи потребни за извршување на наменските исплати од тие фондови, Народната банка на ФНРЈ е должна за тоа да го извести стопанскиот совет на владата на народната република и Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ со цел да се обезбедат со тие фондови потребни средства односно да се преземат мерки заради согласување на нивните расходи со приходите.

Член 6

Договорите за инвестициони кредити што се даваат од фондовите за кредитирање на инвестициите ги склучува со инвеститорот Народната банка на ФНРЈ врз основа на одредбите од оваа уредба.

Член 7

Кредитите што се даваат од фондовите за кредитирање на инвестициите не можат да се користат за други цели освен за оние за кои се кредитите дадени.

2) Кредитирање на основните инвестиции

Член 8

Кредити за објектите на основната инвестициона изградба можат да се дадат до висината на износот што е предвиден со општествениот план на народната република за тој објект.

Кредити за објекти на основната инвестициона изградба се склучуваат во висината што е потребна за изградба на целиот објект како и во висината на трансата на кредитот за 1953 година.

Член 9

Инвеститорот е должен пред да бара кредит за објект на основната инвестициона изградба што е утврдена со општествениот план на народната република, да му поднесе на стопанскиот совет на владата на народната република инвестиционен елаборат за тој објект.

Член 10

Инвестициониот елаборат за објектите на основната инвестициона изградба содржи:

- програма на инвестиционата изградба;
 - генерален проект на инвестиционата изградба;
 - главни проекти на градежните објекти.
- Програмата на инвестиционата изградба содржи:
- структура на предвиденото производство со анализа на можност на неговиот пласман;

— материјален биланс на предвиденото производство со анализа за обезбедување извори на сурувини;

— општо разместување на објектите со технолошки процес врз основа на општите нормативи или аналогија со сличните проекти;

— потребни основни средства по структурата и потребни обртни средства;

— потребна енергија со анализа за обезбедување на енергијата;

— потребни кадрови со анализа за обезбедување на кадровите;

— избор на локации;

— структура на цените на предвидените производи;

— претсметка на амортизацијата на инвестициониот објект;

— економски образложена сметка за рентабилитетот со упоредни показатели;

— градежни скици со груб предмер и претсметка.

Програмата на инвестиционата изградба мора да биде технолошки и економски разработена, така да може да се оцени технолошката и градежната концепција како и оправданоста на инвестициите.

Генералниот проект на инвестиционата изградба ги содржи сите елементи и податоци од програмата на инвестиционата изградба подробно технички и економски разработени и специфицирани, спецификација и претсметка на опремата, како и идеен проект на градежните работи.

Главниот проект на градежните објекти содржи нацрти, подробен предмер и претсметка на работите.

Член 11

Врз основа на поднесениот инвестицисен елаборат стопанскиот совет на Владата на народната република донесува решение за одобрување на програмата на инвестиционата изградба, а надлежната ревизиона комисија врши ревизија на генералниот проект на инвестиционата изградба и главниот проект на градежните објекти

Член 12

Договор за кредит не може да се склучи додека инвеститорот не ќе и' поднесе на Народната банка на ФНРЈ решение од стопанскиот совет на Владата на народната република со кое се одобрува програмата на инвестиционата изградба и потврда од ревизионата комисија за тоа дека е извршена ревизија на генералниот проект и главниот проект.

Член 13

Ако за објектите на основната инвестициона изградба чија изградба започнала пред 1 јануари 1953 година не и' е поднесено на Народната банка на ФНРЈ решение за одобрување на инвестициониот елаборат, инвеститорот е должен да и' го поднесе на Банката тоа решение во рок од осум дена од денот на објавувањето на оваа уредба.

Ако инвеститорот од оправдани причини не е во можност решението за одобрување на инвестициониот елаборат да и' го поднесе на Банката во рокот определен во претходниот став, стопанскиот совет на Владата на народната република може по барање од инвеститорот тој рок да го продолжи.

Ако инвеститорот не ќе и' поднесе на Банката решение за одобрување на инвестициониот елаборат ни во продолжениот рок, Банката ќе му го запре на инвеститорот натамошното финансирање.

Член 14

За висината на каматната стопа и за начинот на отплатата на кредитот за основните инвестиции ќе се донесат посебни прописи.

3) Кредитирање на другите инвестиции од фондот за кредитирање на инвестициите на народните републики

Член 15

Кредитите на стопанските организации, околиците, градовите, автономните единици, народните републики и на федерацијата, како и на општествените организации за инвестициона изградба која не претставува основни инвестиции утврдени со општествениот план на народната република и кредитите на приватните лица за станбена изградба — се даваат од фондот за кредитирање на инвестициите на народните републики.

Член 16

Кредитите за инвестиции кои не претставуваат основна инвестициона изградба се одобруваат до висината на претсметковниот износ предвиден со инвестициониот елаборат за инвестициониот објект, и тоа по годишните транши.

Член 17

За склучување договор за кредит за инвестициите кои не претставуваат основна инвестициона изградба потребно е инвеститорот да и' поднесе на Банката инвестиционен елаборат.

Начинот на склучување на договори за кредитите од претходниот став го пропишува стопанскиот совет на Владата на народната република.

Ако се работи за инвестициона изградба од нестопански карактер, инвестициониот елаборат ги содржи само оние елементи што му одговараат на карактерот на таа инвестициона изградба.

Член 18

На кредитите за инвестиции кои не претставуваат основна инвестициона изградба, Народната банка на ФНРЈ наплатува камата по Уредбата за каматните стопи.

4) Кредитирање на другите инвестиции од фондот за кредитирање на инвестициите на околиците и градовите

Член 19

Висината на каматната стопа, сроковите за враќање, како и условите за склучување кредити за инвестиции од фондот за кредитирање на инвестициите на околиците и градовите, ги пропишува народниот одбор на околицјата односно градот.

5) Завршни одредби

Член 20

Сроковите за враќање поодделни видови инвестиционен кредит ги пропишува Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ.

Поблиски прописи за извршување на оваа уредба донесува Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ.

Член 21

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

10 јануари 1953 годича

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на Народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

По овластение

од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за индустрија
и градежништво,

Светозар Вукмановиќ, с. р.

9.

Врз основа на чл. 137 ст. 1 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии и чл. 1 од Законот за овластување Владата на ФНРЈ за донесување уредби заради согласување односите во стопанството со новиот стопански систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ донесува

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ И ПРЕВОДЕЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ИНВАЛИДНИИТЕ****Член 1**

Во членот 8 се додава нов став 1 кој гласи:

„Како заработка во смисла на одредбите од оваа уредба се зема износот на тарифниот став (по тарифниот правилник) што служи како основ за пресметување на заработката.“

Член 2

Членот 28 се менува и гласи:

„На осигуреник кој по исполнувањето условите за пензија продолжи да работи со полно редовно работно време му припаѓа пензија од денот до кој му е исплатена заработката односно платата.“

На уживател на лична пензија што ќе се запосли со полно редовно работно време му се запира исплатата на пензија додека трае таквото запослување.

На уживател на лична пензија што ќе се запосли со непотполно работно време му се запира исплатата на пензијата ако заработката (хонорарот) од тоа запослување преминува две третини на пензијата. Исплатата на пензијата се запира во секој случај ако заработката преминува 6.000 динари месечно.

Одредбите на ст. 2 и 3 од овој член важат и за уживателот на фамилијарна пензија кој е един уживател на пензија. Кога фамилијарната пензија ја уживаат повеќе соуживатели, запослениот соуживател се исклучува од уживањето на пензијата додека трае запослувањето било со полно било со непотполно работно време.

На лицата од ст. 1 од овој член им се смета во работен стаж за разврстување во пензиски разред, како и за определување процентот на пензијата, и времето проведено на работа по исполнување на условите за пензија. На уживателите на непотполна старосна пензија им се смета времето на запослување со полно редовно работно време (ст. 2) во работен стаж за наголемување процентот на пензијата. Во овие случаи, со натамошно запослување пензијата може да се наголемува до износот на пензискиот основ што припаѓа.

Уживателите на пензија на кои за време на запослувањето им се запира исплатата на пензијата, ги остваруваат другите права врз основа на социјалното осигурување како активни осигуреници. Уживателите на пензија на кои за време на запослувањето не им се запира исплатата на пензијата користат и други права од социјалното осигурување како уживатели на пензијата.

Стопанските организации, установите и работодавците должни се во рок од 8 дена да му поднесат пропишана пријава на Заводот за социјално осигурување на околицата (градот) за секој уживател на пензија што ќе го примат на работа. Ако поради ненавремено поднесена или неточна пријава дојде до неправилни исплати на пензија, подносителот на пријавата солидарно е одговорен со корисникот за надокнадата на штетата сторена на заводот за социјалното осигурување.

Осигуреникот што ги исполнил условите за старување на пензија, ако сака да го прекине работниот однос поради здобивањето со правото на пензија, должен е да поднесе барање за определување

на пензијата 6 месеци пред исполнувањето на условите за пензија. Станската организација, установата односно работодавецот, ако нема намера со осигуреникот да го продолжи работниот однос и по исполнувањето на условите за старосна пензија, должна е најмалу 6 месеци пред исполнувањето на условите за пензија да го известат за тоа осигуреникот. Во тој случај оваа обавест ќе се смета како отказ со рок од 6 месеци.

Ако во рокот од претходниот став осигуреникот не поднесе барање за определување на пензијата, а ниту стопанската организација, установата односно работодавецот не го известат осигуреникот дека нема намера да го продолжи работниот однос по здобивањето со правото на пензија, работниот однос се продолжува. Вака продолжениот работен однос може да се прекине со отказ од страна на стопанската организација, установата односно работодавецот со отказан рок од 6 месеци, или со отказ од страна на осигуреникот со редовен отказан рок по прописите што постојат.

Работниот однос престанува, и пред да истече отказниот рок, со денот кога по барањето на осигуреникот определената пензија ќе биде ставена во тек (ст. 1).

Надлежниот завод за социјално осигурување е должен да донесе решение за правото на пензија најдоцна во рок од 6 месеци од поднесеното барање.“

Член 3

Во членот 35, во ставот 1, точ. б) се менува и гласи:

„б) на другите лица — по пензискиот основ на оној пензиски разред во кој се разврстуваат работниците и службениците во стопанството со обзир на категоријата на стручната спрема и почетниот работен стаж (чл. 9 и 10), со тоа што на лицата без стручна квалификација овие права им се определуваат по пензискиот основ на XX пензиски разред, применувајќи ги и одредбите на чл. 4 од оваа уредба.“

Член 4

Во членот 43 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„По исклучок од одредбите на точ. б) од претходниот став, на работниците и службениците на кои последниот работен однос им престанал пред 15 мај 1945 година, извршниот одбор на заводот за социјално осигурување на народната република по предлог од извршниот одбор на заводот за социјално осигурување на околицата (градот), или сам — по прибавено мислење од извршниот одбор на заводот за социјално осигурување на околицата (градот), може да ја определи пензијата спрема работниот стаж или минимална пензија, ако имаат наполнет пропишан минимален работен стаж а со обзир на староста и работната способност не се во можност со повторно запослување да се здобијат со правото на пензија.“

Ставовите 2 и 3 стануваат нови ставови 3 и 4. Ставот 4 што станува нов став 5, се менува и гласи:

„Лицата од ст. 1 на овој член против кои постои некој од фактите од чл. 2 на Законот за установување правото на пензија и за пензионисање на државните службеници можат да го остваруваат правото на пензија под условите од чл. 45 од оваа уредба.“

Ставот 5 што станува нов став 6 се менува и гласи:

„Ако против лицето од ст. 1 на овој член или против членот на неговата фамилија стојат фактите од чл. 2 на Законот за установување правото на пензија и за пензионисањето на државните службеници, фамилиите можат да го остваруваат правото на фамилијарна пензија само под условите определени во чл. 45 од оваа уредба.“

Член 5

Членот 45 се менува и гласи:

„На лицата кои поради постоењето на фактите од чл. 2 на Законот за установување правото на пензија и за пензионисањето на државните службеници го изгубиле правото на пензија или рента односно постојана помош наместо пензија здобивена по поранешните прописи, како и на лицата што биле во работен однос по 15 мај 1945 година а поради постоењето на таквите факти не можеле да се здобијат со правото на пензија, може да им се признае право на пензија односно инвалидна пензија по Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии ако ги исполнуваат пропишаните услови за пензија односно инвалидна пензија по тој закон и одредбите од оваа уредба.

При определувањето на правото на пензија односно инвалидна пензија на лицата против кои стојат фактите од чл. 2 на Законот за установување правото на пензија и за пензионисање на државните службеници не им се смета за пензија работниот стаж наполнет во времето од 6 април 1941 до 15 мај 1945 година, како ниту времето што го провеле тие лица подоцна во затвор по правосилна пресуда поради делата во врска со тие факти иако за тоа време не им бил прекинат работниот однос.

При определувањето на правото на пензија односно инвалидна пензија на лицата кои за време на Народноослободителната борба активно учествувале во борбата на страна на окупаторот и неговите помагачи, или биле функционери на квислиншките органи на власта или организатори и активисти на квислиншките организации, како и на лицата кои порано се истакнале со активна противнародна дејност, не им се смета за пензија работниот стаж наполнет до 15 мај 1945 година.

Ако фактите од чл. 2 на Законот за установување правото на пензија и за пензионисање на државните службеници стојат и против лицето од кого го изведува фамилијата правото на пензија и против членовите на фамилијата, таквите членови на фамилијата можат да го остваруваат правото на фамилијарна пензија под условите под кои лицето од кого го изведува своето право фамилијата би можело да ја остварува личната пензија и под услов поради тоа да не биле осудени на казната лишение од слобода со присилна работа односно на казната строг затвор, а ако биле осудени на таа казна — само под услов да се рехабилитирани. Истото важи и за случај кога споменатите факти стојат само против член на фамилијата, со тоа што при определувањето правото на фамилијарна пензија се применуваат одредбите од овој член како да стојат тие факти и против лицето од кого го изведува фамилијата правото на пензија.

На лицата кои подолго од пет години го прекинале работниот стаж поради тоа што се занимавале со самостојна стопанска дејност во индустриски, банкарски или поголеми трговски и слични претпријатија (како сопственици, сопственици или акционери) не им се смета за пензија работниот стаж, наполнет пред тој прекид. Не се смета дека го прекинале работниот стаж и лицата кои како акционери биле на раководни положаи во такви претпријатија.

Постоењето на фактите поради кои определениот работен стаж во смисла на ст. 2—5 од овој член не се смета за пензија, го утврдува заводот за социјално осигурување на околицата (градот), по прашањата на опшната управна постапка, во рамките на постапката започната заради установување правото на пензија односно инвалидна пензија.

На лицата кои поради кривичните дела против народот и државата или поради кривичните дела против народното стопанство и општествениот имот (главата X, XIX и XX од Кривичниот зако-

ник) се осудени на казната строг затвор, а за други кривични дела — на казната строг затвор преку 5 години, не им се смета за пензија работниот стаж наполнет до денот кога станала пресудата правосилна.

Во случаите каде поради примената на одредбите од претходните ставови не би постоело право на пензија, извршниот одбор на заводот за социјално осигурување на народната република по предлог од извршниот одбор на заводот за социјално осигурување на околицата (градот), или сам — по прибавено мислење од извршниот одбор на заводот за социјално осигурување на околицата (градот), може исклучително да го признае правото на лична односно фамилијарна пензија или инвалидна засметувајќи го и работниот стаж кој по одредбите на ст. 2—7 од овој член редовно не се смета. На вака определената пензија не се применуваат одредбите од чл. 7 на оваа уредба, а признаената пензија не може да биде поголема од износите предвидени во тој член. При оценувањето на секој поодделен случај се зема во обзир имотната состојба и другите можности за издршка на тоа лице, неговото учество во обновата и изградбата на земјата и другите околности што се од влијание (фамилијарни прилики, здравствена состојба, старост и сл.).

По одредбите од претходниот став не може да се признае правото на лична и фамилијарна пензија односно инвалидна пензија на лицата кои поради делата од ст. 3 на овој член биле осудени на казната лишение од слобода со присилна работа, односно на казната строг затвор, а не се рехабилитирани.

Одредбите од претходните ставови важат и за случаите каде со поранешните решенија е признаено правото на пензија.“

Член 6

Во членот 51 на крајот се додава нов став 5 кој гласи:

„Уживателите на пензии што се пензионисани како членови на претставничките и ним одговорни органи од должности на кои примале плата за својата работа (претседатели и секретари на народните одбори и др.) се разврстуваат во пензииските разреди по чл. 10 ст. 1 точ. б) од уредбата. Ако имаат факултетска или нејзи рамна школска спрема се разврстуваат по чл. 10 ст. 1 точ. а) од уредбата.“

Член 7

Членот 54 се менува и гласи:

„На лицата кои по поранешните прописи уживале лична пензија или постојана помош наместо пензија, а немаат минимален работен стаж за правото на пензија по чл. 47 и 55 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, како и на лицата на кои со применувањето на чл. 23 ст. 1 и 2 и чл. 24 ст. 2 под б) од оваа уредба засметливиот работен стаж им е намален под пропишаниот минимален стаж, им престанува правото на пензија.

На уживателите на фамилијарна пензија односно постојана помош наместо пензија определена по поранешните прописи по смртта на лицето што немало пропишан работен стаж од пет години за здобивање со правото на фамилијарна пензија, како и на вдовиците кои немаат пропишани години живот по чл. 67 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии им престанува правото на пензија.

Извршниот одбор на заводот за социјално осигурување на околицата (градот) може, оценувајќи го секој поодделен случај и земајќи ја при тоа оценка во обзир имотната состојба и другите можности за издршка, како и останалите околности што се од влијание за донесување на одлуката

(здравствена состојба, фамилијарни прилики и сл.), да одлучи исклучително на лицата од ст. 1 и 2 од овој член да им се додели пензија во износ на минималната пензија по чл. 7 од оваа уредба.

На уживателите на инвалиднина поради болест или несреќа вон работа на кои при преводенето на инвалиднината со примена на чл. 23 ст. 1 и 2 и чл. 24 ст. 2 под б) од оваа уредба засметливиот стаж би бил намален под пропишаниот минимален стаж, ќе им се исплати наместо инвалиднина отпратнината определена по чл. 6 од оваа уредба. Исто така, ќе се исплати отпратнина наместо пензија и на уживателите на инвалидска пензија на кои во смисла на одредбите од ст. 1 на овој член не ќе биде доделена минимална пензија.“

Член 8

Во членот 56 на крајот се додава нов став 5 кој гласи:

„На лицата на кои порано им е признаено право на инвалиднина по прописите наведени во ст. 1 од овој член, а кои не ги исполнуваат сите услови за правото на пензија односно на инвалиднина по прописите од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, им престанува правото на инвалиднина. Извршниот одбор на заводот за социјално осигурување на околицата (градот) може, огенувајќи го секој поодделен случај и земајќи ја при таа оценка во обзир имотната состојба и другите можности за издршка, како и другите околности што се од влијание за донесување на одлуката (здравствена состојба, фамилијарни прилики и сл.), да одлучи исклучително да им се додели пензија во износ на минималната пензија по чл. 7 на оваа уредба.“

Член 9

Одредбите од оваа уредба се применуваат и при определување правото на пензија односно инвалиднина за времето од 1 јули 1952 година до влегувањето во сила на оваа уредба, со тоа што исплатите извршени во тоа време спротивно на одредбите на оваа уредба нема да се наплатат од корисникот.

На лицата на кои се применуваат на одредбите од оваа уредба им престанува правото на пензијата определена по поранешните прописи ќе им се запре исплатата веднаш откако ќе се устрои дека им престанува правото на пензија, а најдоцна до 1 април 1953 година.

Запирање исплата на пензијата на запослените уживатели на пензија во смисла на одредбите на чл. 2 од оваа уредба ќе се изврши од првпат ден на наредниот месец по влегувањето во сила на оваа уредба. По исклучок, на уживателите на лична пензија запослени кај заводот за социјално осигурување на преводене пензии и инвалиднини, одредбите на чл. 2 од оваа уредба ќе се применуваат од 1 април 1953 година.

Член 10

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

10 јануари 1953 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за народно
здравје и социјална политика,

др Павле Грегориќ, с. р.

10.

Врз основа на чл. 38 од Законот за планското управување со народното стопанство, Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ПЛАТИТЕ ВО НАРОДНАТА МИЛИЦИЈА

I. Општи одредби

Член 1

По оваа уредба им се определуваат платите на милиционерите, подофицерите и офицерите на Народната милиција.

Како офицери во смисла на оваа уредба се подразбираат и генералите на Народната милиција.

Член 2

Платите на милиционерите, подофицерите и офицерите на Народната милиција се определуваат спрема чинот односно звањето и годините на службата по единствената скала на платните разрези на основните плати од чл. 3 на Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи.

Член 3

Во поодделни платни разрези постојат за милиционерите, подофицерите и офицерите на Народната милиција периодски говишици кои се составен дел на основната плата.

Член 4

На офицерите на Народната милиција што се наоѓаат на определени положаи предвидени со формацијата им припаѓа покрај платата и полагаен додаток.

Член 5

На милиционерите, подофицерите и офицерите на Народната милиција покрај основната плата им припаѓа и одделен додаток за службата во Народната милиција.

Член 6

На милиционерите, подофицерите и офицерите на Народната милиција можат повремено да им се даваат награди за особени успеси постигнати во службата.

Овие награди можат да се даваат само во рамките на сумата предвидена за таа цел во одделната позиција на претметката.

Решението за давањето на овие награди го донесува Министерот на внатрешните работи на ФНРЈ односно Министерот на внатрешните работи на народната република.

II. Плати

Член 7

Офицерите на Народната милиција се распоредуваат во следните платни разрези:

потпоручник	— —	во XIV	платен разред
поручник	— — —	во XIII	платен разред
капетан	— — — —	во XII	платен разред
капетан I класа	—	во XI и X	платен разред
мајор	— — — —	во IX и VIII	платен разред
потполковник	— —	во VII и VI	платен разред
полковник	— — —	во V и IV	платен разред
генерал-мајор	— —	во III	платен разред
генерал-потполковник	— — — —	во II	платен разред

Член 8

Подофицерите на Народната милиција се распоредуваат во следните платни разрези:

помлад водник	— —	во XV и XIV	платен разред
водник	— — — —	во XIV и XIII	платен разред
постар водник	— —	во XIII и XII	платен разред

Член 9

Милиционерите се распоредуваат во следните платни разреди:
милиционер-приправник — во XVIII платен разред
милиционер — во XVII, XVI и XV платен разред

Член 10

За офицерите на Народната милиција постои по една периодска повишица во VI, X и XIII платен разред.

За подофицерите на Народната милиција постојат по три периодски повишици во највисоките платни разреди и тоа: за помлад водник во XIV, за водник во XIII и за постар водник во XII платен разред.

За милиционерите постојат четири периодски повишици во XV платен разред.

Периодските повишици износат месечно во XV, XIV, XIII и XII платен разред 400.— динари, во X платен разред 500.— динари, а во VI платен разред 700.— динари.

Член 11

При првиот прием во служба милиционерот се назначува за милиционер-приправник во XVIII платен разред.

По завршениот приправнички стаж од три години милиционерот-приправник се назначува за милиционер во XVII платен разред.

Милиционерот се унапредува во следните платни разреди после секои три години.

Член 12

Подофицер, односно офицер на Народната милиција во чинот за кој се предвидени два платни разреда, при првото назначување односно унапредување го добија почетниот платен разред што е предвиден за тој чин.

Подофицер, односно офицер на Народната милиција во чин за кој се предвидени два платни разреда, редовно се унапредува во вишиот платен разред во истиот чин после три години служба што се смета за напредување.

Член 13

Милиционер, односно подофицер на Народната милиција што ќе проведе три години ефективна служба во завршниот платен разред, а не ќе биде унапреден во виши чин, добија периодска повишица. Исто така, подофицер на Народната милиција добија периодска повишица кога ќе проведе три години служба во завршниот платен разред, ако е за тој платен разред предвидена периодска повишица.

Периодските повишици се даваат по службена должност по секои три години ефективна служба.

Ако милиционер или подофицер на Народната милиција со унапредувањето во виши чин би добил помала плата од платата што ја имал со добивените периодски повишици, ја задржува и на тату дотогашната плата.

III. Положаен додаток

Член 14

Положаен додаток им припаѓа на офицерите на Народната милиција на полагаите кои спрема формацијата го повлекуваат овој додаток. Формациските полагаи што повлекуваат полагаен додаток и распоредот на овие полагаи во полагајните разреди од чл. 15 на оваа уредба ги определува Министерот на внатрешните работи на ФНРЈ.

Член 15

Положаите што повлекуваат полагаен додаток се распоредуваат во полагајните разреди со следни месечни износи:

I — — — — —	3.000 — 6.000 динари
II — — — — —	2.000 — 4.000 динари
III — — — — —	1.500 — 3.000 динари
IV — — — — —	1.000 — 2.000 динари

V — — — — —	800 — 1.500 динари
VI — — — — —	500 — 1.000 динари
VII — — — — —	300 — 600 динари

IV. Одделен додаток за служба во Народната милиција

Член 16

Одделниот додаток за служба во Народната милиција припаѓа според чиниот односно звањето, и тоа:

на милиционер-приправник и на милиционер — — — — —	1.500 динари
на подофицерите — — — — —	1.800 динари
на потпоручник и поручник — — — — —	3.000 динари
на капетан — — — — —	3.800 динари
на капетан I класа, мајор, потполковник и полковник — — — — —	4.000 динари
на генералите — — — — —	5.000 динари

На милиционерите — приправници, на милиционерите и подофицерите на служба во погранична зона и во одделни единици додатокот од претходниот став може со решение од срѓанот надлежен за назначување да се наголеми најпосеќе за 500 динари.

На подофицер — командир на станица на Народната милиција му припаѓа додаток од ст. 1 од овој член во износ од 2.000 динари.

V. Други одредби

Член 17

Принадлежностите по оваа уредба течат од денот на стапувањето на должност, а трајат до крајот на месецот во кој милиционерот, подофицерот односно офицерот на Народната милиција, е разрешен од должноста врз основа на решението за престанокот на службата.

На новопроизреден подофицер односно офицер на Народната милиција или на унапредениот во виши чин му припаѓа платата од првиот нареден месец по производењето односно унапредувањето во виши чин.

Член 18

Положајниот додаток тече од првиот нареден месец по назначувањето на полагајот што го повлекува овој додаток.

Член 19

Платата на вишиот платен разред и периодската повишица течат од првиот нареден месец од здобивањето со правата на виши платен разред односно периодска повишица.

Решение за унапредување во виши платен разред односно за давање периодска повишица донесува старешината надлежен за унапредување.

Член 20

На милиционер, подофицер односно на офицер на Народната милиција што е ставен на располагање му припаѓаат до новото назначување принадлежностите што ги примал до ставањето на расположење.

Член 21

На милиционер, подофицер односно на офицер на Народната милиција што е упатен на школување во школите на Народната милиција односно во други школи поради усовршување за службата во Народната милиција, му припаѓаат принадлежностите што ги примал пред упатувањето во школата.

Член 22

Милиционер, подофицер односно офицер на Народната милиција што е дисциплински казнет со запирање во напредувањето губи сè напредување во виши платен разред како и за добијање периодска повишица онолку време колку што е определено во дисциплинската пресуда.

Милиционер, подофицер односно офицер на Народната милиција против кого е започната ди-

сциплинска или кривична постапка се запира во напредувањето односно во добијањето периодски повишувања.

Ако лицето против кого е водена дисциплинска или кривична постапка ќе биде ослободено, односно ако се запре постапката против него, му се враќа правото за сметање на времето што било времено запрено во смисла на одредбата на ст. 2 од овој член.

Член 23

Милиционер, подофицер односно офицер на Народната милиција што е оддалечен од должноста поради тоа што е ставен во притвор или истражен затвор поради кривично дело за кое е предвидена казната строг затвор или потешка казна, односно ако е против него започната кривична постапка поради истите дела, нема право на принадлежностите. Ако милиционер, подофицер, односно офицер на Народната милиција во моментот на оддалечувањето од должноста имал право на детски додаток, се продолжува исплатата на овој додаток за сето време додека се наоѓа во притвор или истражен затвор односно до донесувањето на правосилна пресуда.

Исплатата на додаток на деца му се продолжува на другиот родител или старател и по осудителната правосилна пресуда, ако влезат на работа, без обзир на должината на нивниот работен стаж, односно и ако не се на работа, но му се пријавиле на бирото за посредување на трудот и натаму уредно се пријавуваат за сето време додека не ќе им најде бирото работа или самите пред тоа не влезат на работа.

Одделната комисија што се формира при републичкиот орган за буџет во која влегува покрај претставникот од овој орган и претставник на министерството за внатрешни работи, може да определи на милиционер, подофицер односно на офицер на Народната милиција во случаите од ст. 1 да му се исплатува определена помош, која може да изнесува најповеќе до една половина од неговата основна плата. При решавањето за оваа помош, комисијата ќе се раководи со имотната состојба и со другите фамилијарни околности.

Милиционер, подофицер односно офицер на Народната милиција против кого е запрена кривичната постапка или со правосилна одлука од судот е ослободен од обвинението или обвинението е отфрлено, но не поради ненадлежноста на судот, може со тужба кај надлежниот редовен суд да бара отштета од државата за загубената плата. Комисијата од претходниот став може на таков милиционер, подофицер односно офицер на Народната милиција да му определи помош без обзир на тоа дали му поднесол на судот барање за отштета. Кога ќе ја определува висината на отштетата судот ќе го земе во обзир и износот на примената помош.

Ако милиционер, подофицер односно офицер на Народната милиција за истото дејство што било повод за оддалечување од должноста од ст. 1 од овој член, е казнет за прекршок со казната затвор преку осум дена или со парична казна преку 10.000 динари, како и со заштитната мерка упатување на престој во определено место или е дисциплински отпуштен од служба, нема право на отштета за загубената заработка, но може да му се додели помош.

Член 24

Ако е против милиционер, подофицер односно офицер на Народната милиција започната кривична постапка за кривично дело за кое е предвидена казната затвор преку шест месеци, или помала казна, но кривичното дело е во врска со неговата службена работа, па би било штетно по интересите на службата и натаму да остане на должноста, може да се оддалечи од должноста. Во овој случај на милиционер, подофицер односно офицер

на Народната милиција му припаѓа надокнада во висина на една третина од принадлежностите, а ако има фамилија на издршка половина од принадлежностите со додатокот на деца.

Исплатата на додатокот за деца му се продолжува на другиот родител или старател и по осудителната правосилна пресуда, ако влезат на работа, без обзир на должината на нивниот работен стаж, односно и ако не се на работа но му се пријавиле на бирото за посредување на трудот и натаму уредно му се пријавуваат за сето време додека бирото не ќе им најде работа или самите пред тоа не влезат на работа.

Милиционер, подофицер односно офицер на Народната милиција од првиот став, кој со правосилна одлука од судот е ослободен од обвинението или обвинението е отфрлено, но не поради ненадлежноста на судот, или против кого со решение од надлежниот орган е запрена кривичната постапка, може со тужба до надлежниот редовен суд да бара од државата отштета за загубената плата.

Во сите други случаи на извршување на кривично дело или повреда на работната дисциплина, милиционер, подофицер односно офицер на Народната милиција може да се оддалечи од должноста, со тоа што му припаѓаат во тој случај полни принадлежностите.

Член 25

Во случај на оддалечување од должноста по претходните членови на милиционер, подофицер односно офицер на Народната милиција може да му се откаже службата.

Член 26

Ако одлуката за казната ќе се поништи во повторената постапка односно во постапката по барањето за заштита на законитоста, ќе се смета дека работниот однос не е ниту прекинуван.

Во такви случаи милиционер, подофицер односно офицер на Народната милиција може со тужба до надлежниот редовен суд да бара од државната отштета за загубената плата. Комисијата од ст. 3 на чл. 23 од оваа уредба може на милиционер, подофицер односно офицер на Народната милиција да му определи помош без обзир дали поднесол барање за отштета.

Член 27

На новопроизведен офицер на Народната милиција што стапува во служба на Народната милиција непосредно од школа му припаѓа одделна еднократна помош во износ на едномесечната основна плата од соодветниот чин заради дополнување на личната опрема.

Член 28

На милиционер, подофицер односно офицер на Народната милиција што ќе биде по потреба на службата отпуштен од Народната милиција, ако има шест години ефективна служба во Народната милиција, во Југословенската народна армија или во друга државна служба му припаѓа право на отплатнина и тоа:

1. ако стапил во Народноослободителната војска или партизанските одреди на Југославија до 30 јуни 1943 година, во висина на тримесечната плата;

2. ако стапил во Народноослободителната војска, партизанските одреди на Југославија, Југословенската народна армија или Народната милиција од 1 јули 1943 година до 15 мај 1945 година, во висина на двомесечната плата;

3. ако стапил во Народната милиција по 15 мај 1945 година, во висина на едномесечната плата.

На инвалидите на трудот од II и III група, ако не ги исполнуваат условите од точ. 1 од претходниот став им припаѓа право на отплатнина во висина на двомесечната плата.

Отпратнината од ст. 1 на овој член не му припаѓа на милиционер, подофицер односно офицер на Народната милиција кому што службата му престанала по судска пресуда или поради дисциплинска вина, како и на лицето што ќе биде отпуштено од служба по молба или поради негативна оцена.

Отпратнината од ст. 1 на овој член не му припаѓа ни на лицето кое од Народната милиција непосредно преминува во друга служба во која добија униформа бесплатно.

Лицето што примило еднаш отпратнина не може повеќе да ја добије ако биде потврно примено во служба на Народната милиција и биде повторно отпуштено од служба.

Член 29

Министерот на внатрешните работи на ФНРЈ односно министерот за внатрешни работи на народната република може да доделува еднократна помош до 50.000 динари на фамилијата од лицето кое во вршењето на службата или со повод на вршењето на службата без своја вина го загубило животот.

На кои членови на фамилијата и под кои услови ќе се доделува оваа помош, ќе пропише Министерот на внатрешните работи на ФНРЈ со упатство.

На милиционери, подофицери и офицери на Народната милиција може од оправдани разлози, кога го позовува тоа интересот на службата, да им се одобри неплатено отсуство во траење до три месеци.

Неплатено отсуство подолго од еден месец може да се одобри еднаш во текот од пет години.

Неплатено отсуство подолго од еден месец одобрува Министерот на внатрешните работи на ФНРЈ односно министерот за внатрешни работи на народната република.

Лицето кому што е одобрено неплатено отсуство може да се јави на должност пред да истече отсуството. Во тој случај платата му тече од денот кога ќе стапи на должност.

Во случај на подготвителна состојба односно мобилизација неплатеното отсуство веднаш престанува.

VI. Преодни и завршни одредби

Член 31

Милиционерите, подофицерите односно офицерите на Народната милиција кои на денот на стапувањето во сила на оваа уредба ќе се затекнат во служба на Народната милиција, се преводат на основните плати на чинот односно звањето во кое ќе се затечат.

Член 32

Офицер на Народната милиција во чинот за кој се предвидени два платни разреди ќе се преведе во почетниот платен разред ако до 1 јануари 1953 година провел во тој чин до три години, а во следниот платен разред ако во тој чин провел три или повеќе години.

Член 33

Подофицери на Народната милиција кои во чинот во кој се затекнале на 1 јануари 1953 година провеле помалу од три ефективни години ќе се преведат во почетниот платен разред предвиден во чл. 8 од оваа уредба за соодветниот чин. Подофицери кои во чинот во кој се затекнале на 1 јануари 1953 година провеле повеќе од три ефективни години, ќе се преведат во наредниот виши платен разред.

Член 34

Милиционер кој на 1 јануари 1953 година имал помалу од три години служба што се смета за напредување ќе се преведе за милиционер-приправник во XVIII платен разред. Другите милиционери

ќе се преведат во вишите платни разреди според годините на службата аналогно на одредбата на чл. 11 од оваа уредба.

Член 35

Ако милиционер, подофицер односно офицер на Народната милиција спрема одредбите на чл. 31 до 34 е преведен во платниот разред за кој е предвидена периодска повишица, а времето што се смета за добијање на односниот платен разред изнесува повеќе од три години добија периодски повишици аналогно на одредбата од чл. 13 на оваа уредба.

Член 36

Во годините за определување на платниот разред и периодските повишици на милиционерите покрај времето ефективно проведено во Народната милиција им се смета и времето што го провеле:

1. во Народноослободителната војска, партизанските одреди на Југославија и во Југословенската народна армија до 15 мај 1945 година како и на активна и организирана работа во Народноослободителната борба;

2. во пленство времето што е признато како активна служба во Југословенската народна армија спрема чл. 67 од Законот за служба во Југословенската народна армија.

Времето од точ. 1 на овој член се смета двојно. На милиционери што се носители на „Споменицата 1941 година“ времето од точ. 1 на овој член им се смета од 6 април 1941 година до 15 мај 1945 година.

Член 37

Времето што ќе преостане при преведувањето се смета за напредување во виши платен разред односно за напредување по периодските повишици.

Член 38

Милиционерите, подофицерите односно офицерите на Народната милиција кои на денот на влегувањето во сила на оваа уредба ќе се затечат на школување во школите на Народната милиција, воени или други школи ќе се преведат на основната плата спрема чинот односно звањето во кое ќе се затечат.

Член 39

Платите по оваа уредба течат од 1 јануари 1953 година.

На милиционер, подофицер односно офицер на Народната милиција кои по оваа уредба ќе добије помали вкупни принадлежности (основна плата, периодски повишици, положен додаток и одделен додаток) од досегашните принадлежности (плата, периодски повишици, плата на чин, полагајна плата и парична вредност на индустриските бонови) ќе му се исплатува разликата се' додека со унапредување во виши чин или платен разред, односно со добијање периодски повишици не ќе го добије износот на принадлежностите што го имал по поранешните прописи.

Член 40

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

10 јануари 1953 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на Народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател на Советот за законодавство
и изградба на народната власт
на Владата на ФНРЈ,
Едвард Кардељ, с. р.

11.

Врз основа на чл. 78 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на внатрешните работи на ФНРЈ и од Министерот на финансите на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА**ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ИНДУСТРИСКИТЕ ПОГОНИ, ЗАНАЕТЧИСКИТЕ РАБОТИЛНИЦИ И ЕКОНОМИИТЕ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВИТЕЛНИТЕ УСТАНОВИ****Член 1**

Индустриските погони, занаетчиските работилници и економиите на казнено-поправителните установи работат како самостојни единици по начелата и прописите што важат за стопанските претпријатија, доколку со одредбите од оваа уредба не е определено инаку.

Погони, работилници и економии на казнено-поправителните установи оснива републичкиот орган на управата за внатрешни работи.

Член 2

Со работењето на погоните, работилниците и економиите на казнено-поправителните установи раководи управникот на казнено-поправителната установа.

Во поголемите казнено-поправителни установи со работите на овие погони, работилници и економии може непосредно да раководи одделен службеник, под надзор на управникот на казнено-поправителната установа.

Член 3

Доходот на погоните, на работилниците и економиите на казнено-поправителните установи се утврдува така што од вкупната реализација на производите се одбиваат износите за материјалните трошоци, амортизацијата и данокот на промет, ако го има.

Со цел да се распредели така утврдениот доход на платен фонд и акумулација и фондови, погоните, работилниците и економиите на казнено-поправителните установи установуваат, врз основа на општествениот план, единствена стопа на акумулацијата и фондовите за сите погони, работилници и економии на една казнено-поправителна установа, без обзир да ли имаат еден или повеќе погони или вршат повеќе дејности.

Како платен фонд од претходниот став се подразбира збирот на платите на работниците и службениците запослени во погоните, работилниците и економиите на односната казнено-поправителна установа, определени во смисла на чл. 8 од оваа уредба, како и наградите што им се исплатуваат на осудените за нивната работа по постоеките прописи.

Член 4

Расподелбата на доходот утврден во смисла на претходниот член, по одбиток на општествениот придонес, се врши на следен начин:

Најнапред се одвојува делот на доходот што се уплатува во републичкиот буџет како приход на органот на управата за внатрешни работи, а потоа делот што им се остава на погоните, работилниците и економиите на слободно располагање.

Колкав процент од вкупниот доход ќе се одвои за уплата во буџетот а колкав за самостојно располагање определува органот на државната управа за внатрешни работи надлежен за односната казнено-поправителна установа. Овој орган го определува и начинот за распределба на средствата на самостојно располагање.

Откога ќе се одвојат износите предвидени во ст. 2 од овој член, се утврдува платниот фонд, а остатоко, ако го има, исто така им се остава на погоните, работилниците и економиите на самостојно располагање.

Во рамките на средствата кои во смисла на одредбата на ст. 2 од овој член се уплатуваат во бу-

џетот, во разделот што се однесува на органите на управата за внатрешни работи, ќе се предвидат износи за дотација на фондот за унапредување на културно-просветната работа во казнено-поправителните установи и за помош на лицата отпуштени од тие установи (чл. 39 од Законот за извршување на казните, мерките за безбедност и воспитно-поправителните мерки), како и за унапредување на стопанската дејност на погоните, работилниците и економиите на казнено-поправителните установи.

Член 5

Цените на производите и услугите на погоните, работилниците и економиите на казнено-поправителните установи се определуваат исклучиво според цените на пазарот.

Член 6

Финансиското работење на погоните, работилниците и економиите на казнено-поправителните установи се врши преку текуштите сметки на казнено-поправителните установи при банката.

Член 7

Надзор над работењето на погоните, работилниците и економиите на казнено-поправителните установи врши републичкиот орган на управата за внатрешни работи

Член 8

Работниците на погоните, работилниците и економиите на казнено-поправителните установи ги назначува управникот на односната казнено-поправителна установа, а службениците — републичкиот орган на управата за внатрешни работи.

Платите на работниците и службениците од претходниот став се определуваат по прописите што важат за платите на работниците и службениците кај државните органи.

Член 9

Погоните, работилниците и економиите на казнено-поправителните установи ќе го сообразат своето работење кон одредбите на оваа уредба до 31 март 1953 година.

Член 10

Одредбите од оваа уредба не се однесуваат до индустриските погони, занаетчиските работилници и економиите на казнено-поправителните установи што работат исклучиво за подмирување на потребите на тие установи. Приходите и расходите на тие погони, работилници и економии се предвидуваат во претсметката на приходите и расходите на односната казнено-поправителна установа.

Член 11

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

6 јануари 1953 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на внатрешните работи на ФНРЈ,

Александар Ранковиќ, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,

Милентије Поповиќ, с. р.

12.

Врз основа на чл. 38 од Законот за планското управување со народното стопанство, Владата на ФНРЈ, по предлог од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И НАМЕСТЕНИЦИТЕ НА РАБОТА КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАВЦИ****Член 1**

Во Уредбата за плаќање на работниците и наместениците на работа кај приватните работодавци

„Службен лист на ФНРЈ”, бр. 16/52), зад членот 4 се додава нов член 4а, кој гласи:

„Приватните работодавци се должни да ги склучуваат колективните договори одма, а најдоцна во рок од еден месец од денот кога почнале да ги земаат на работа работниците и наместениците, односно во рок од еден месец од денот кога престанал да важи порано склучениот колективен договор.

Од почетокот на преговорите па до склучувањето на колективниот договор работодавецот не може да дае отказ на работник и наместеник.“

Член 2

Во чл. 9 се додава нов став 3, кој гласи:

„Надлежниот орган на народната република, држејќи се кон одредбите од оваа уредба, може да донесе прописи за платите на лицата на работа на приватните селско-стопански имоти.“

Член 3

Во чл. 11 се додаваат нови точки в), г) и д), кои гласат:

„в) кој ги крши другите одредби на колективниот договор;

г) кој ќе даде отказ на работник и наместеник за време додека се водат преговорите за склучување колективен договор;

д) кој не склучи колективен договор во рокот предвиден со оваа уредба.“

Член 4

Приватните работодавци што не склучиле досега колективни договори должни се да ги склучат во рок од 30 дена по влегувањето во сила на оваа уредба.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

6 јануари 1953 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Го застапува

Претседателот на Стопанскиот совет
на Владата на ФНРЈ

Министерот на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за индустрија
и градежништво,

Светозар Вукмановиќ, с. р.

13.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување Владата на ФНРЈ за донесување уредби заради согласување односите во стопанството со новиот стопански систем Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА НАДОКНАДИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ВРЕМЕ НА ОТСУСТВУВАЊЕ ОД РАБОТА

Член 1

Членот 6 од Уредбата за надокнадите на работниците и службениците на стопанските организации за време на отсуствувањето од работа („Службен лист на ФНРЈ”, оп. 27/52) се менува и гласи:

„Работник односно службеник на стопанска организација што е оддалечен од работа поради тоа што е ставен во притвор или истражен затвор поради кривичното дело за кое е предвидена казната строг затвор или потешка казна, односно поради тоа што е започната против него кривична постапка поради истите дела, нема право на заработка. Ако работник односно службеник во моментот на оддалечувањето од работа имал право на детски додаток, исплатата на овој додаток се продолжува за сето време додека се наоѓа во притвор или истражен затвор односно до донесувањето на правосилната пресуда.

Исплатата на додатокот на деца му се продолжува на другиот родител или старател и по осудителната правосилна пресуда, ако влезат на работа, без обзир на должината на нивниот работен стаж, односно и ако не се во работа, но му се пријавиле на бирото за посредување на трудот и натаму уредно му се пријавуваат за сето време додека бирото не ќе им најде работа или самите пред тоа не влезат на работа.

Одделната комисија што се формира при републичниот орган за буџет во која влегува покрај претставникот од овој орган и претставник на министерството на внатрешните работи, може да определи на работникот односно службеникот во случаите од ст. 1 да му се исплатува определена помош, која може да изнесува најповеќе до една половина од тарифниот стаж определен со тарифниот правилник. При одлучувањето за оваа помош комисијата ќе се раководи со имотната состојба и со другите фамилијарни околности на службеникот односно работникот.

Работник односно службеник против кого е запрена кривичната постапка или со правосилна одлука од судот е ослободен од обвинението или обвинението е отфрлено, но не поради ненадлежноста на судот, може со тужба до надлежниот реговен суд да бара отштета од државата за загубената заработка. Комисијата од претходниот став може на работникот односно службеникот да му определи помош без обзир на тоа дали му поднесол на судот барање за отштета. Кога ја определува висината на отштетата судот ќе го земе во обзир и износот на примената помош.

Ако работник односно службеник за исто дејство што било повод за оддалечување од работа по ст. 1 од овој член, е казнет за прекршок со казната затвор преку осум дена или со парична казна преку 10.000 динари, како и со заштитна мерка упатување на престој во определено место или е дисциплински отпуштен нема право на отштета за загубената заработка, но може да му се додели помош.“

Член 2

Зад членот 6 се додава нов член 6а, кој гласи:

„Ако против работник односно службеник е започната кривична постапка за кривично дело за кое е предвидена казната затвор преку шест месеци или помала казна, но кривичното дело е во врска со неговата работа во стопанската организација, па би било штетно тој интересите на стопанската организација и натаму да остане на работа, може да се оддалечи од работа. Во овој случај на работникот односно службеникот му припаѓа надокнада во висина на една третина од тарифниот став што му е определен врз основа на тарифниот правилник, а ако има фамилија на издршка во висина на една половина од тарифниот став.

Исплатата на додатокот на деца му се продолжува на другиот родител или старател и по осудителната правосилна пресуда, ако влезат на работа, без обзир на должината на нивниот работен стаж, односно и ако не се запослени, но му се пријавиле на бирото за посредување на трудот и натаму уредно му се пријавуваат за сето време додека

бирото не ќе им најде работа или самите пред тоа не ќе влезат на работа.

Работникот односно службеникот од првиот став, што е со правосилна одлука од судот ослободен од обвинението или обвинението е отфрлено, но не поради ненадлежноста на судот или против кого со решение од надлежен орган е запрени кривичната постапка може со тужба до надлежниот редовен суд да бара од државата отштета за загубената заработка.

Во сите други случаи на извршување на кривично дело или повреда на работната дисциплина, стопанската организација може да оддалечи од работа работник односно службеник, со тоа што е дожна во тој случај да му исплатува надокнада во висина на тарифниот став за редовно работно време.“

Член 3

Членот 9 се менува и гласи:

„Ако одлуката за казната се поништи во повторената постапка односно во постапката по барањето за заштита на законитоста, ќе се смета дека работниот однос не е ниту прекинуван.

Во таков случај работникот односно службеникот може со тужба до надлежниот редовен суд да бара од државата отштета за загубената заработка. Комисијата од ст. 3 на чл. 6 од оваа уредба може на работникот односно службеникот да му определи помош, без обзир дали му поднесол на судот барање за отштета.“

Член 4

Во чл. 10 ст. 1 по зборот „надокнада“ се додаваат зборовите „односно помошти или отштети“.

Во ставот 2 на чл. 10 по зборот „оддалечен од работа“ се додаваат зборовите „по ст. 1 и 4 на чл. 6а“, а се бришат зборовите „а не е ставен во притвор или истражен затвор“.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

10 јануари 1953 година
Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за народно
здравје и социјална политика,
др **Лавле Грегорич, с. р.**

14.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување Владата на ФНРЈ за донесување уредби заради согласување односите во стопанството со новиот стопански систем и чл. 13 94 и 98а од Законот за државните службеници, Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНАТА УРЕДБА ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

Член 1

Во Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/52) зад членот 48 се додава нов член 48а кој гласи:

„Службеник што е оддалечен од должноста затоа што е ставен во притвор или истражен

затвор поради кривичното дело за кое е предвидена казна строг затвор или потешка казна односно ако е против него започната кривична постапка поради истите дела нема право на принадлежноста. Ако службеникот во моментот на оддалечувањето од должноста имал право на детски додаток, исплатата на овој додаток се продолжува за сето време додека се наоѓа во притвор или истражен затвор односно до донесувањето на правосилната пресуда.

Исплатата на додаток на деца му се продолжува на другиот родител или старател и по осудителната правосилна пресуда ако влезат на работа, без обзир на должината на нивниот работен стаж, односно и ако не се во работа но му се пријавиле на бирото за посредување на трудот и натаму уредно му се пријавуваат за сето време додека бирото не ќе им најде работа или самите пред тоа не влезат на работа.

Одделната комисија што се формира при републичкиот орган за буџет во која влегува покрај претставникот на овој орган и претставник на министерството на внатрешните работи, може да определи на службеникот во случаите од ст. 1 да му се исплатува определена помош, која може да изнесува најповеќе до една половина од неговата основна плата. При одлучувањето за оваа помош, комисијата ќе се раководи со имотната состојба и со другите фамилијарни околности на службеникот.

Службеник против кого е запрена кривичната постапка или со правосилна одлука од судот е ослободен од обвинението или обвинението е отфрлено, но не поради ненадлежноста на судот, може со тужба до надлежниот редовен суд да бара отштета од државата за загубената плата. Комисијата од претходниот став може на таков службеник да му определи помош без обзир на тоа дали му поднесол на судот барање за отштета. Кога ја определува висината на отштетата судот ќе го земе во обзир и износот на примената помош.

Ако службеник за исто дејство што било повод за оддалечување од должноста по ставот 1 од овој член, е казнет за прекршок со казната затвор преку осум дена или со парична казна преку 10.000.— динари, како и со заштитната мерка упатување на престој во определено место или е дисциплински отпуштен од служба, нема право на отштета за загубената заработка, но може да му се додели помош.“

Член 2

По членот 48а се додава нов член 48б кој гласи:

„Ако против службеник е започната кривична постапка за кривично дело за кое е предвидена казната затвор преку шест месеци, или помала казна, но кривичното дело е во врска со неговата службена работа, па би било штетно по интересите на службата и натаму да остане на должноста, може да се оддалечи од должноста. Во овој случај на службеникот му припаѓа надокнада во висина на една третина од принадлежностите, а ако има фамилија на издршка половина од принадлежностите со додатокот на деца.

Исплатата на додатокот на деца му се продолжува на другиот родител или старател и по осудителната правосилна пресуда, ако влезат на работа без обзир на должината на нивниот работен стаж, односно и ако не се запослени, но му се пријавиле на бирото за посредување на трудот и натаму уредно му се пријавуваат за сето време додека бирото не ќе им најде работа или самите пред тоа не влезат на работа.

Службеникот од првиот став, кој со правосилна одлука од судот е ослободен од обвинението или обвинението е отфрлено, но не поради ненадле-

жност на судот, или против кого со решение од надлежниот орган е запрена кривичната постапка, може со тужба до надлежниот суд да бара од државата отштета за загубената плата.

Во сите други случаи на извршување на кривично дело или повреда на работната дисциплина, службеникот може да се оддалечи од должноста, со тоа што му припаѓаат во тој случај полни припадности.“

Член 3

По членот 48б се додава нов член 48в, кој гласи:

„Во случај на оддалечување од должноста по претходните членови на службеникот може да му се откаже службата по постоеките прописи.“

Член 4

По членот 48в се додава нов член 48г, кој гласи:

„Ако одлуката за казната ќе се поништи во повторената постапка односно во постапката по барањето за заштита на законитоста, ќе се смета дека работниот однос не е ниту прекинуван.“

Во таков случај службеникот може со тужба до надлежниот редовен суд да бара од државата отштета за загубената плата. Комисијата од ст. 3 на чл. 48а од оваа уредба може на службеникот да му определи помош без обѕир дали поднесол барање за отштета.“

Член 5

По членот 48г се додава нов член 48д, кој гласи:

„Одредбите на чл. 48а, 48б, 48в и 48г ќе се применуваат и на службениците за кои важат посебните прописи за звањата и платите, како и за работниците запослени во државните надлежства и установи.“

Член 6

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

10 јануари 1953 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател

на Советот за законодавство и
изградба на народната власт
на Владата на ФНРЈ,

Едвард Кардељ, с. р.

15.

Врз основа на чл. 38 од Уредбата за основите на работењето на стопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/52), а по предлог од Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ и Министерот на финансиите на ФНРЈ, Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ПОТРОШУВАЧКИТЕ КРЕДИТИ

Во Наредбата за потрошувачките кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/52) се вршат следни измени и дополненија:

1. Во одделот „I — Општи одредби“

1) Точката 2 ст. 1 се менува и гласи:

„Потрошувачките кредити ги одобруваат Народната банка на ФНРЈ, месните и градските штедилници и оние државни трговски претпријатија,

продавниците на државните производителни претпријатија, трговските претпријатија на општествените организации, државните занаетчиски дуќани и занаетчиските задруги, што ќе бидат овластени за продажба на индустриски стоки на кредит од органот на народниот одбор на градот (околијата) надлежен за стопанство. На одлуката од овој орган има место на жалба до републичкиот орган на управата надлежен за стопанството.“

2) По точката 4 се додава нова точка 5, која гласи:

„5) Потрошувачки кредит за купување индустриски стоки не може да се одобри во износ помал од:

а) 12.000 динари ако кредитот го одобрува Народната банка на ФНРЈ или штедилница, односно

б) 6.000 динари ако кредитот го одобрува некоја од другите стопански организации од точ. 2 ст. 1 од оваа наредба.

Износот на кредитот за купување книги и школски прибор и прибор за цртање што го одобрува трговското претпријатие (продавницата), го определува претпријатието во спогодба со купувачот.“

II. Во одделот „II — Кредити за купување определени индустриски стоки.“

1) Точката 1 ст. 1 се менува и гласи:

„1) Кредити за купување индустриски стоки, освен оние од следниот став, можат да се одобруваат со следни услови за исплата (враќање):

а) до 3 години — за куќен мебел во гарнитури и парчиња, клавири (пијанино) и рачни армоники;

б) до 2 години — за шпорети и печки, ладњаци (фрижидери), железни кревети и матраци, радио апарати, бицикли, теписи и килими;

в) до 1 година — за останалите индустриски производи.“

2) Во точката 1 по ставот 1 се додава нов став, кој гласи:

„Потрошувачки кредити не можат да се одобруваат за купување индустриски производи од гранката 120 (хемиски производи) 127 (прехранбени производи) и 129 (тутун).“

3) Точката 2 се укинува.

4) Во точката 3, која станува точка 2, се додава нов, четврт, став, кој гласи:

„Кога купувач купува индустриски стоки плаќајќи со бариран чек (добивен од банката) чијшто износ е поголем за преку 1.000 динари од цената на стоката што ја купува со таков чек, стопанската организација од точ. 2 ст. 1 што ја продава стоката не може на купувачот во готови пари да му ја исплати разликата помеѓу износот на кој гласи чекот и цената на продадената стока. Таа на купувачот ќе му издаде потврда на износот за таа разлика врз основа на која купувачот ќе прими од банката нов бариран чек во таа висина или ќе бара да му се намали кредитот за тој износ. Стопанската организација е должна веднаш, а најдоцна во рок од два дена да и ја уплати (дозначи) разликата на банката што го издала чекот. На налогот со кој се врши уплатата на банката на оваа разлика задолжително мора да се назначи точниот број (серијата) на чекот од кој потекнува разликата и името, презимето, занимањето и адресата на купувачот (банчиниот должник) во чија корист уплатената разлика ќе се употреби.“

5) Последниот став на досегашната точка 4, која станува точка 3, се менува и гласи:

„За да се покријат трошковите, стопанската организација од точ. 2 ст. 1 може цената на стоката што ќе ја продаде на кредит да ја наголеми во однос на цената по која ја продава таа стока за готово. Ова наголемување извршено врз основа на слободно договорање со купувачот, не може да биде поголемо од 3% од цената по која се продава стоката за готово.“

Цената на оној дел на стоката што ќе ја плати купувачот при купувањето на кредит во готово или со бариран чек не може да се наголеми на начинот наведен во претходниот став.“

III. Во одделот „IV — Општи услови за одобрување на потрошувачките кредити“

1) Во точката 1 зборовите „до $\frac{1}{4}$ (една четвртина)“ се заменуваат со зборовите „до $\frac{1}{3}$ (една третина)“.

2) По точката 3 се додаваат нови точки 4 и 5, кои гласат:

„4) Отплата (враќање) на кредитот се врши, по правило, во месечни отплати (рати). Отплатата започнува од првиот нареден месец по одобрувањето на кредитот.

5) Претпријатието (продавницата) што се занимава со продажба книги и школски прибор и прибор за цртање не мора при одобрувањето на потрошувачкиот кредит за купување книги и школски прибор и прибор за цртање да се поддржува кон одредбата на точ. 2 под а) од овој оддел. Тоа може да ги договори условите за отплата на кредитот во спогокви до една година, како и условите за да се обезбеди одобриениот кредит.“

IV. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 229

7 јануари 1953 година

Белград

По овластение
од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ
Министерот на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за индустрија и
градежништво,

Светозар Вукмановиќ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет со стоки,

Осман Карабеговиќ, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,

Милентије Поповиќ, с. р.

16.

Врз основа на членот 38 од Уредбата за основните на работењето на стопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/52) Стопанскиот совет на владата на ФНРЈ издава

НАРЕДБА

ЗА ОБВРСКА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДА СТАВАТ НА РАСПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИ ЛИЦА ЗА ПРОЦЕНКА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА

1. За да се обезбеди потребен стручен кадар за вршење работи во врска со проценката на основните средства на стопанските организации, што ќе се врши во 1953 година, сите стопански организации се должни да ги стават на располагање стручните лица — своите работници и службеници — што ќе ги определат надлежните државни органи во комисијата за вршење на проценката на основните средства, или за вршење на други работи во врска со проценката.

2. Стопанските организации кај кои се врши проценката на основните средства, должни се на комисијата за проценка да и ги дадат сите податоци потребни за проценка на основните средства, како и да обезбедат несмеќавана работа на комисијата.

3. Стопанските организации се должни на своите работници и службеници, определени за вршење работите на проценка во смисла на точ. 1, да им ја исплатуваат заработката односно надокнадата за сето време што ќе го проведат тие во работите на проценка вон својата работна должност.

На работниците и службениците за времето што ќе го проведат на работите на проценка на основните средства, им припаѓа надокнада на заработката во висина на тарифниот став на работното место на кое работат редовно.

Стопанската организација може да реши работниците и службениците што работат на работите на проценка, да учествуваат во распределбата на остварениот платен фонд, доколку во тој случај би добиле повеќе од износот на надокнадата од претходниот став.

Заработката односно надокнадата од претходните ставови ја исплатува стопанската организација во која е работникот односно службеникот запослен на терет на својот платен фонд.

Во поглед на утврдувањето на просечниот платен фонд времето што ќе го проведат работниците и службениците на работи на проценка на основните средства се смета како време проведено на работите на местото кои работникот односно службеникот редовно ги врши.

4. Патните трошоци и дневниците на работниците и службениците определени за вршење работите на проценка на основните средства паѓаат на терет на сојузниот буџет.

Средствата потребни за покривање на трошоците од претходниот став ќе ги обезбеди Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ.

5. Одредбите од оваа наредба се однесуваат и на државните органи, надлештвата и установите, во поглед ставање на располагање стручни лица — службеници и работници за проценка на основните средства.

6. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр.598

12 јануари 1953 година

Белград

По овластение
од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ
Министерот на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за индустрија и
градежништво,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

17.

Врз основа на чл. 20 од Уредбата за извозот и увозот на стоките и за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/52) Стопанскиот совет на владата на ФНРЈ издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАБРАНУВАЊЕ УВОЗ НА ЦИГАР-ПАПИР

1. Се забранува увозот на цигар-папир.

Забраната од претходниот став се однесува и до цигар-папио што го носат со себе патниците — државјаните на ФНРЈ и странските државјани, како и до цигар-папир што се испраќа во подарок-пратки.

2. Со увезениот цигар-папир ќе се постапи по прописите од Царинскиот закон.

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 460

9 јануари 1953 година

Белград

По овластение
од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ
Министерот на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за индустрија и
градежништво,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

18.

Врз основа чл. 20 од Уредбата за извозот и увозот на стоките и за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/52), Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ пропишува

У П А Т С Т В О

ЗА ПРИМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА СРЕДСТВАТА НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ФОНДОВИ ДА ГИ КОРИСТАТ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА СТРАНСТВОТО СТОКИ И УСЛУГИ

1. Забраната во поглед на користење определените фондови односно средствата од точ. I од Наредбата за временна забрана на стопанските претпријатија средствата на определените фондови да ги користат за плаќање на странството стоки и услуги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/52), не се однесува до работите што се склучени пред влегувањето во сила на таа наредба, доколку по тие заклучоци до 19 ноември 1952 година е исполнет некој од следните услови:

1) ако по склучената работа плаќањето на странскиот испорачач на стоки и услуги е веќе извршено, односно ако е отворен неопозив акредитив, без обзир дали е таков акредитив наплатен или не;

2) ако странската стока е увезена и оцаринета, без обзир дали му е платена на странскиот испорачач или не;

3) ако е платен аванс или отворен неопозив акредитив за делимично плаќање на странските стоки и услуги; во тој случај може да се увезе односно плати само оној дел на стоките и услугите што е платен однапред, односно за кој е отворен неопозив акредитив;

4) ако плаќањето на странскиот испорачач е веќе извршено, а стоката е увезена или е увозот во тек, па сега се врши само динарска пресметка односно плаќање на увезената стока на увозникот од страна на корисникот;

5) ако за стоката што е веќе платена, увезена и оцаринета се врши само пресметка со Народната банка на ФНРЈ и уплатува увозен коефициент, односно придонес;

6) ако по склучените работи Народната банка на ФНРЈ издала неопозива гаранција дека односната стока ќе биде во рокот платена, во секој од тие случаи треба да се испита можноста за сторнирање на работата, било врз основа на договорните клаузули, било врз основа на неисполнетите договорни обврски на испорачачот на странската стока и услуги.

II. Во случаите што не се наведени под I од ова упатство, Народната банка на ФНРЈ не може да изврши плаќање односно отворање на акредитив, осем ако постои одделно решение од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ по кое тоа плаќање може исклучително да се изврши.

III. Забраната на користењето на определените фондови односно на средствата од точ. I на наредбата се однесува и до случаите на купување нова странска инвестициона стока во внатрешниот трговски промет. Спрема тоа, стопанските претпријатија не можат од фондовите односно од средствата наведени во таа точка ниту кај домашните трговски претпријатија да купуваат стоки од увозот (автомобили од сите видови, машини за пишу-

вање и сметање, како и друга стока од инвестиционен карактер).

Бр. 470
12 јануари 1953 година
Белград

По овластение
од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ
Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за селско
стопанство и шумарство,
инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, по извршеното сравнување со изворниот текст, установил дека во текстот на Тарифата за данокот на промет со Уредбата за тарифата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/53) се поткрале грешки, и дава

И С П Р А В К А**НА ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ****I) Во делот А од Тарифата**

1. Во тар. бројот 23, во забелешката 2 под а) треба да се бришат зборовите: „или техничким радњама“ и целиот втор став под а).

2. Во тар. бројот 23 почетокот на забелешката 3 треба да гласи: „Трговинска предузеќа на велико и техничке радње дужни су.....“

3. Во тар. бројот 24 треба да се додаде следната забелешка како нов став: „Порез по овом тар. броју не плаќа се приликом увоза.“

II) Во делот Б од Тарифата:

1. Во тар. бројот 1 втората реченица на забелешката 12 треба да гласи: „Не може се извршити повраќај пореза на улазнице са којих су откинати купони или су оне из блока истргнуге.“

2. Во тар. бројот 7 под в) наместо даночната стопа „3%“ треба да стои даночната стопа „8%.“

3. Во тар. бројот 8 наименованието треба да гласи: „На накнаду за вршење монтажних услуга од стране занатских предузеќа и радњи и приватних лица.“

Од Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, 13 јануари 1953 година.

УКАЗИ

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, а по предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ЛАЗАР ЛАТИНОВИЌ ОД ДОЛЖНОСТА НА ВОИРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО БЕЛГИЈА

Се отповикува од својата досегашна должност Лазар Латиновиќ, воиреден пратеник и ополномошен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Белгија.

Министерот на надворешните работи ќе го изврши овој указ.

У. бр. 50
10 јануари 1953 година
Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар,
Миле Перуничкиќ, с. р.

Претседател,
др Иван Рибар, с. р.

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, а по предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија издава

У К А З

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО БЕЛГИЈА

За вонреден пратеник и ополномошен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Белгија се назначува Маријан Баришиќ досегашен заменик на постојаниот делегат на ФНРЈ во Организацијата на обединетите нации.

Министерот на надворешните работи ќе го изврши овој указ

У. бр. 51

10 јануари 1953 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија
Секретар, Претседател,
Миле Перуничкиќ, с. р. др Иван Рибар, с. р.

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, а по предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА МАТО ЈАКШИЌ ОД ДОЛЖНОСТА НА ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ХОЛАНДИЈА

Се отповикува од својата досегашна должност Мато Јакшиќ, вонреден пратеник и ополномошен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Холандија.

Министерот на надворешните работи ќе го изврши овој указ.

У. бр. 52

10 јануари 1953 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија
Секретар, Претседател,
Миле Перуничкиќ, с. р. др Иван Рибар, с. р.

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, а по предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија издава

У К А З

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ХОЛАНДИЈА

За вонреден пратеник и ополномошен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Холандија се назначува Милан Ристиќ, досегашен вонреден пратеник и ополномошен министер на ФНРЈ во Египет.

Министерот на надворешните работи ќе го изврши овој указ.

У. бр. 53

10 јануари 1953 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија
Секретар, Претседател,
Миле Перуничкиќ, с. р. др Иван Рибар, с. р.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ

„Службен весник на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ“ во бр. 22 од 15 ноември 1952 година објавува:

Указ за отказ на Меѓународната конвенција за заштита на човечките животи на море;

Укази за одликувањата бр.: 13—15/52, 19/52, 25—28/52, 30/52, 37/52, 39—44/52 и 56/52;

Владата на Филипини ја ратификува Спогодбата (со протоколот) за увоз на воспитен, научен и просветен материјал;

Канада ја ратификува Конвенцијата за спречување и казнување злочинот геноцид;

Ратификација од страна на Филипини на Женевските конвенции за подобрување положбата на ранетите, болните и бродоломците на поморските оружени сили, за постапување со воените пленници и за заштита на граѓанските лица за време војна;

Пристапување на Сирија кон Конвенцијата за Светската метеоролошка организација од 11 октомври 1947 година;

Владата на Куба пристапи кон Конвенцијата за сузбивање и укинување трговијата со лица и експлоатацијата на проституирање на други;

Пристап на Пакистан кон Протоколот со кој се ставаат под меѓународна контрола дрогите што не се офатени со Конвенцијата од 13 јули 1931 за ограничување производството и регулирање распределбата на опојните дроги, изменет со Протоколот потпишан во Лејк Саксес на 11 декември 1946 год.

Во бр. 23 од 1 декември 1952 година објавува:

Укази за одликувањата бр.: 155/52, 45—50/52.

Во бр. 24 од 15 декември 1952 година објавува:

Решение за одобрение на размената на нотите од 19 мај 1952 година со кои е продолжено траењето на важноста на Трговската спогодба помеѓу ФНРЈ и Норвешка од 30 август 1946 година и Спогодбата за плаќање од истиот ден за периодот од 1 мај 1952 година до 30 април 1953 година;

Укази за одликувањата бр.: 51—55/52, 57—66/52, 68/52 и 79—81/52;

Указ за одземање на одликувањето У. бр. 281/52;

Указ за ставање вон сила на Указот бр. 166/51 и У. бр. 702/52.

Во бр. 25 од 31 декември 1952 година објавува:

Указ за помилување на осудените лица;

Укази за одликувањата бр.: 67/52, 69—78/52, 82/52, 86/52, 88/52 и 89/52.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 38 од 20 декември 1952 година објавува:

Указ за временото финансирање потреби на Народна Република Србија за периодот јануари — март 1953 година;

Решение за назначување арбитражни вештаци;

Наредба за планот на одбрана од поплава за 1953 година.

Во бројот 39 од 31 декември 1952 година објавува

Указ за помилување на осудените лица;

Уредба за помош на жртвите од фашистичкиот терор и на фамилиите од жртвите на фашистичкиот терор;

Уредба за временото финансирање државните потреби на Народна Република Србија за периодот јануари — март 1953 година;

Решение за плаќање придонес за издршка на децата во детските домови, опоравилишта и лекувалишта;

Решение за наградите за извршените лекарски прегледи на лицата осигурени кај Државниот осигурителен завод и за издадената констатација во врска со извршените прегледи;

Решение за измени на Решението за надокнадите за услугите во државните здравствени установи и претпријатија;

Решение за определување износите за покривање на трошоците на трговијата на големо за производите на маст, уље за јадење и шеќер;

Наредба за додатоците за службениците што работат во здравствените установи и просветно-научните установи на Медицинскиот факултет на „Велика мелицинска школа“ под условите опасни за здравјето.

Упатство за категоризација на здравствените установи и за утврдување висината на положајниот додаток на службениците во здравствената служба кои се вработени на раководни положаи.

НАРОДНЕ НОВИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службен лист на Народна Република Хрватска во бројот 59 од 30 декември 1952 година објавуваат:

Уредба за издавање градежни и градежно-запаечки работи на изводење со лицитација;

Решение за паричната помош на жртвите од фашистичкиот терор.

Во бројот 1 од 1 јануари 1953 година објавуваат:

Указ за помилување на осудените лица.

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 37 од 26 декември 1952 година објавува:

Правилник за полагање стручни испити за квалификуван и висококвалификуван работник;

Решение за надлежноста на испитните комисији за полагање помошнички испити од оружарскиот и пушкарскиот занает;

Решение за надлежноста на испитните комисији за полагање на мајсторските испити од оружарскиот и пушкарскиот занает;

Упатство за давање повластици на работниците и службениците за возењето во железничкиот, речниот и поморскиот сообраќај.

Во бројот 38 од 31 декември 1952 година објавува:

Указ за помилување на осудените лица.

ОБНОВЕТЕ ЈА ПРЕТПЛАТАТА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ ЗА 1953 ГОДИНА

Се молат претплатниците на „Службен лист на ФНРЈ“ да ја обноват претплатата за 1953 година (да се види објаснението на последната страна на „Службениот лист на ФНРЈ“ број 53 и 54 1952 година).

На тој што не ја обновил досега претплатата за идната година, од 1 јануари 1953 година му е запрено отпраќањето на листот.

Годишната претплата изнесува 1.000 динари а за странство 1.500 динари.

Надлештвата, установите, претпријатијата и посединци можат да се претплатат спрема своите потреби. Претплатата се полага на тек сметка бр. 1032-Т-220 при филијалата на Народната банка на ФНРЈ.

СОДРЖИНА :

	Страна
8. Уредба за времено финансирање на инвестициите во 1953 година — — — — —	5
9. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за определување и преведување на пензиите и инвалиднините — — — — —	7
10. Уредба за платите во Народната милиција	9
11. Уредба за работењето за индустриските погони, занаетчиските работилници и економии на казнено-поправителните установи	13
12. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за плаќање на работниците и наместениците запослени кај приватните работодавци — — — — —	13
13. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за надокнадите на работниците и службениците на стопанските организации за време на отсутствување од работа — — —	14
14. Уредба за измени и дополненија на Основната Уредба за звањата и платите на службениците на државните органи — — —	15
15. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за потрошувачките кредити — —	16
16. Наредба за обврските на стопанските организации да стават на располагање стручни лица за проценка на основните средства	17
17. Наредба за забранување увоз на цигарпапир — — — — —	17
18. Упатство за примена на Наредбата за времено забрана на стопанските претпријатија средствата на определените фондови да ги користат за плаќање на странството стоки и услуги — — — — —	18
Исправка на Тарифата за данокот на промет	18